

Врз основа на член 56 став 1 точка 14 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011 и 26/2012) и член 11 од Правилникот за утврдување на постапка за определување на месечниот износ на средствата кои здравствената установа може да ги добие за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на средствата на Фондот („Службен весник на Република Македонија“ број 33/2010, 44/2010, 65/2010, 127/2010, 33/2011 и 181/2011), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија на седницата одржана на 6 ноември 2012 година донесе

Одлука

за изменување на Одлуката за определување на месечниот износ на средства кој здравствените установи што вршат обезбедување на осигурените лица со лекови кои се пропишуваат на рецепт во примарната здравствена заштита, може да го добијат за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на Фондот во вториот, третиот и четвртиот квартал на 2012 година

Член 1

Во Одлуката за определување на месечниот износ на средства кој здравствените установи што вршат обезбедување на осигурените лица со лекови кои се пропишуваат на рецепт во примарната здравствена заштита, може да го добијат за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на Фондот во вториот, третиот и четвртиот квартал на 2012 година (број 02-5573/12 од 5 април 2012, број 02-12942/7 од 17 јули 2012, број 02-17941/5 од 1 октомври 2012 година и број 02-18500/10 од 9 октомври 2012), во член 2 во табелата се вршат следните измени:

Кај редниот број 550 - „ПЗУ АПТЕКА ОСКАР ЛЕК - 2“ од с.Сопиште-Скопје, во колоната 5, бројот „213.000“ се заменува со „190.000“.

Кај редниот број 682 - „ПЗУ АПТЕКА КЕМОФАРМАЦИЈА-БОНИ“ од Тетово , во колоната 5, бројот „259.000“ се заменува со „236.000“.

Кај редниот број 720 - „ПЗУ АПТЕКА РАДО ЛЕК“ од Штип , во колоната 5, бројот „316.000“ се заменува со „293.000“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

**Број: 02 – 19877/
6 ноември 2012 година
Скопје**

**УПРАВЕН ОДБОР
Претседател,
Елена Трпковска**